

1.	Наслов на наставниот предмет	КЛИНИЧКА АНАТОМИЈА НА АОРТНИОТ ЛАК			
2.	Код	ОМ-И-9			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по анатомија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Втора/IV	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.д-р Јулија Живадиновиќ Богдановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	положен испит од Анатомија 2			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
	<ul style="list-style-type: none"> • Да се обезбеди знаење за морфолошките и топографските карактеристики на аортниот лак и неговите гранки • Да се обезбеди знаење за варијациите на аортниот лак и неговите гранки 				
11.	Содржина на предметната програма:				
	Теоретска настава:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Морфолошки и топографски карактеристики на аортниот лак - Морфолошки и топографски карактеристики на гранките на аортниот лак - Анатомски варијации на аортниот лак и неговите гранки и нивно клиничко значење - Подрачје на васкуларизација на аортниот лак и неговите гранки 				
	Практична настава:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Презентација на морфолошките и топографските карактеристики на аортниот лак, неговите гранки и нивните варијации 				
	Семинарска работа: Избран дел од аортниот лак				
12.	Методи на учење:				
	Интерактивна настава: предавања, вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување				бодови
	17.1	Тестови			мин.-макс.
		Завршен испит			мин.-макс.

			Усмен дел	бодови	15 - 25
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 10 - 20
			Практична настава	бодови	10 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода		5 (пет) Ф
			од 60 до 68 бода		6 (шест) Е
			од 69 до 76 бода		7 (седум) Д
			од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц
			од 85 до 92 бода		9 (девет) Б
			од 93 до 100 бода		10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови.</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Мур КЛ Дали АФ Агур АМР	Клинички ориентирана анатомија	Табернакул, Скопје	2011
	2	Williams PL	Gray`s anatomy	Churchill Livingstone	2005
22.1	3	Марија Папазова, Добрила Лазарова, Јулија Живадиновиќ.	Васкуларизација на мозокот. УКИМ	Медицински факултет, Скопје	2010.
	4	Елис Х, Логан БМ, Диксон АК	Анатомија на човекот на пресеци	Арс ламина	2011
	22.2	Доплнителна литература			

